



Влада на Република Северна Македонија
- ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ -

Бр.45-3977/1
Скопје, 18 јуни 2019 година

ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
СКОПЈЕ

Во прилог за извршување ви се доставува Решението за утврдување на категорија на угостителски објект, донесено од Владата на Република Северна Македонија, под бр.45-3977/1 од 18 јуни 2019 година.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

д-р Драги Рашиковски

2400



ДОСТАВЕНО И ДО:
-Генерален секретаријат на Владата-ИТ сектор

ПРИЛОГ: 1

Подготвил: Љупчо Петковски
Контролирал: Љубица Р. Димовска / Ирма Мандена
Согласен: Дејан Јакимовски
Одобрил: Митра Спасовска

- Врз основа на член 27-б став 6 од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на категорија на угостителски објект

1. Со ова решение се утврдува дека угостителскиот објект ХОТЕЛ ЦЕНТРАЛ, Струмица со седиште на ул. Маршал Тито бр. 2 Струмица ги исполнува условите за хотел од четврта категорија со две (2) ѕвезди, со период на важност од три години сметано од денот на влегувањето во сила на ова решение.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение заедно со Извештајот за извршена категоризација на угостителскиот објект се објавуваат на веб страницата на Владата на Република Северна Македонија.

Образложение

ГЕРАС ЦУНЕВ ТРГОВИЈА АД Струмица со седиште на ул. Гоце Делчев бр. 50 Струмица, поднесе Барање бр. УП1 13-20 од 18.1.2019 година за утврдување на потребните услови на угостителскиот објект ХОТЕЛ ЦЕНТРАЛ, Струмица, со седиште на ул. Маршал Тито бр. 2 Струмица, за хотел од четврта категорија со две (2) ѕвезди.

Комисијата за категоризација на угостителски објекти за сместување, постапувајќи по Барањето изврши увид на предметниот објект при што со Извештај бр. УП1 13-20 од 11.4.2019 година констатира дека истиот ги исполнува условите за хотел од четврта категорија со две ѕвезди пропишани со Правилникот за услови за категоризација на објектите за вршење на угостителска дејност - Прилог 1 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/13).

Врз основа на член 27-б од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16), Владата на Република Македонија, на предлог на Комисијата за категоризација на угостителски објекти донесува решение за утврдување на категорија на угостителски објект.


Согласно член 27-б од Законот за угостителската дејност, решението за утврдување на категорија на угостителскиот објект се издава со важност од три години.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред надлежниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението.

Бр.45- 3977/1
18 јуни 2019 година
Скопје

ЗАМЕНИК НА ПРЕДСЕДАТЕЛОТ
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Оливер Еласовски



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
КОМИСИЈА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА
УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ

за извршена категоризација на угостителскиот објект за сместување, со предлог за
определена категорија на угостителскиот објект за сместување

Бр. УПА 13-20 од 11 / 09 / 2013 година

Комисијата за категоризација на угостителски објекти за сместување,
постапуваќи по барање бр. УПА 13-20 од 18.01.2013 година, поднесено од
ГЕРАС ЦУНЕВ ТРГОВИЌА АД, со адреса Ул. Гоце Делчев бр. 50 во
Струмица за утврдување и исполнување услови за категоризација во
угостителски објект ЦЕНТРАЛ (вид на угостителски објект)
ХОТЕЛ со предлог категорија од угостителот од 2 ѕвезди

изврши увид на предметниот објект при што го утврди следното:

Согласно Правилникот за категоризација на
угостителски објекти при извршениот увид во
ХОТЕЛ ЦЕНТРАЛ Струмица, Комисијата констатира
дека објект ги исполнува условите за којот од
четвртa категорија со две (2) ѕвезди.

Во врска со утврдената фактичка состојба присутното лице ги имаше следните забелешки:

Од наведеното се констатира дека објектот	<input checked="" type="checkbox"/> ГИ	<input type="checkbox"/> НЕ ГИ
условите за бараната категорија	ИСПОЛНУВА	ИСПОЛНУВА
Записникот е прочитан на присутните	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Странки и забелешки:	ИМА	НЕМА

Учесници во увидот име и презиме предложена категорија потпис

Од Комисијата:

1. Мерлијан Ристевски *Мерлијан*
2. Снежана Јаковска *Снежана*
3. Иван Ивановиќ *Иван*
4. Зоран Анановски *Зоран*
5. Даниел Јосифовски *Даниел*
6. Ивана Писевска *Ивана*
7. Огнен Трајковски *Огнен*
8. Снежана Салчиќ *Снежана*
9. Горан Милов *Горан*
10. Драгана Илиќ *Драгана*
11. Виктор Селјковски *Виктор*
12. Биљана Мустафоски *Биљана*
13. Исмет Садичи *Исмет*

Од Барателот:

1. Кирил Вукосавовиќ *Кирил*

Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за угостителската дејност, решавајќи по барањето бр. УП 13-20 од 18.01.2019 година, Комисијата за категоризација на угостителски објекти за сместување донесе

ПРЕДЛОГ ЗА КАТЕГОРИЈА
на угостителскиот објект за сместување

1. Се утврдува дека угостителскиот објект ХОТЕЛ ЦЕНТРАЛ со седиште на адреса Ул. МАРШАЛ ТИТО БР.2 СТУПНИЦА ги исполнува условите согласно Правилникот за категоризација на угостителски објекти за ХОТЕЛ од ЧЕТВРТА категорија со 21 АВЕ ѕвезди.

2. Составен дел од Извештајот е фотографски документиран материјал кој се користи како доказ за исполнување на условите и стандардите според кој се врши категоризација на угостителскиот објект.

3. Образложение од член од комисијата кој не се согласува со предложената категорија.

11.04.2019 Ступница
Датум и место

Снежана
Комисија за категоризација
Претседател



